

Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Скопје/Shkup, 6 февруари/shkurt 2024 година
Бр/Nr. 41-2144/3

До
Претседателот на Собранието на
Република Северна Македонија
Скопје

Дреjtuar
Kryetarit të Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shkup

Врз основа на членот 91 алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132, 137 и 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем за Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка, што го утврди на седницата, одржана на 6 февруари 2024 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и Филип Николоски, заменик на министерот за финансии а за повереници д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и Сузана Пенева, државен советник во Министерството за финансии.

Нë базë të nenit 91, alinesë 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 132, 137 dhe 170 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju parashtron, Propozim ligjin për Garanci të Republikës së Maqedonisë së Veriut të Detyrimeve sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë që do të lidhet ndërmjet Bankës së Zhvillimit të Këshillit të Evropës dhe Bankës për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut ShA Shkup për Hua Programore për Bankën për Zhvillim të Maqedonisë së Veriut ShA Shkup për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë të shkurtuar, që e përcaktoi në seancën e mbajtur më 6 shkurt 2024.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave dhe Filip Nikolloski, zëvendësministër i Financave, ndërsa për të besuar Jelena Tast, sekretare shtetërore në Ministrinë e Financave dhe Suzana Peneva, këshilltare shtetërore në Ministrinë e Financave.

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија
Kryetari i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë së Veriut

Mr. Talat Xhaferi

Подготвил:
Проверил:
Контролирал:
Согласен:
Превел:
Одобрил:

Маја Боговска, помлад соработник
Никола Пасков, раководител на одделение
Катерина Јаневска, раководител на одделение
Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор
Jelmira Malij, помошник раководител на сектор
Снежана М. Пендовски, државен советник
Заран Брљачевски, раководител на сектор
Savim Shaqiri, помлад соработник
м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата

ПРЕДЛАГАЧ:

Владата на Република Северна Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ:

д-р Фатмир Бесими, министер за финансии и

Филип Николоски, заменик на министерот за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ:

д-р Јелена Таст, државен секретар во Министерството за финансии и

Сузана Пенева, државен советник во Министерството за финансии

PROPOZUES:

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

PËRFAQËSUES:

Dr. Fatmir Besimi, ministër i Financave

Filip Nikollovski, zëvendësministër i Financave

PERSONA TË AUTORIZUAR:

Dr. Jelena Tast, sekretare shtetërore, Ministria e Financave

Suzana Paneva, këshilltare shtetërore, Ministria e Financave

Предлог на Закон
за гаранција на Република Северна Македонија
на обврските по Рамковниот договор за заем кој
ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот
на Европа и Развојната банка на Северна
Македонија АД Скопје за програмски заем на
Развојната банка на Северна Македонија АД
Скопје за креирање на работни места во микро,
мали и средни претпријатија во Северна
Македонија, по скратена постапка

Propozimligji
i Garancisë i Republikës së Maqedonisë së
Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë
të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet
Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe
SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së
Veriut” – Shkup, për Huanë Programuese të
SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së
Veriut” – Shkup, për Krijimin e Vendeve të
Punës në Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të
Mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë
të shkurtuar

Скопје, февруари 2024 година

Shkup, shkurt 2024

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Владата на Република Северна Македонија посветено работи на целосно задоволување на потребите на микро, малите и средните претпријатија, стимулирање на процесот на производство, обезбедување на ликвидност на претпријатијата, зачувување на постојните и отворање на нови работни места, како и задржување на конкурентната позиција на компаниите.

Во таа насока, согласно Заклучокот од 122-та седница одржана на 1.2.2023 година на Владата на Република Северна Македонија, со допис од 13.3.2023 година Министерството за финансии и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје побараа заем од Банката за развој при Советот на Европа - ЦЕБ во износ од 50 милиони евра, обезбеден со државна гаранција.

ЦЕБ позитивно се произнесе по однос на ова барање и одржана е мисија за техничка оценка на проектот.

Во 2023 година согласно правилата на ЦЕБ, доставена е Апликацијата за заем која е одобрена. Последователно, ЦЕБ ги достави нацрт текстовите на Рамковниот договор за заем меѓу Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје и ЦЕБ, и Договорот за гаранција меѓу Република Северна Македонија претставувана од Министерството за финансии и ЦЕБ.

Во јануари 2024 година завршени се преговорите со ЦЕБ и усогласени се горенаведените договори.

Заемопримач ќе биде Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, додека Република Северна Македонија ќе издаде државна гаранција.

Заемот може да се користи за финансирање на две компоненти:

- Инвестициска компонента во износ од приближно 70% од заемот, која вклучува трошоци за стекнување на основни средства/опрема (како што се машини, опрема, капитални добра и деловна опрема за продуктивна употреба, како и хардвер, софтвер и дигитални технологии), и
- Компонента за обртен капитал во износ од приближно 30% од заемот, која вклучува трошоци за потребите за обртни средства.

I. VLERËSIMI I GJENDJEVE NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME LIGJ DHE ARSYET E MIRATIMIT TË LIGJIT

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përkushtuar për plotësimin e plotë të nevojave të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, stimulimin e procesit të prodhimit, sigurimin e likuiditetit të ndërmarrjeve, ruajtjen e vendeve ekzistuese dhe hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe ruajtjen e pozitës konkurruese të kompanive.

Në këtë drejtim, sipas Konkluzionit të mbledhjes së 122-të të mbajtur më datë 01.02.2023, të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me shkresën e datës 13.03.2023, Ministria e Financave SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, kanë kërkuar hua nga Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës - BQE në vlerë prej 50 milionë eurove, e siguruar me garanci shtetërore.

BQE-ja u pronocua pozitivisht lidhur me këtë kërkesë dhe është mbajtur misioni për vlerësimin teknik të projektit.

Në vitin 2023, sipas rregullave të BQE-së, kërkesa për huanë është dorëzuar dhe miratuar. Më tej, BQE-ja dorëzoi draftin e teksteve të Marrëveshjes kornizë të huasë ndërmjet SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup dhe BEQ-së dhe Marrëveshjes së garancisë ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut, e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe BQE-ja.

Në janar të vitit 2024 përfunduan negociatat me BQE-në dhe u harmonizuan marrëveshjet e mësipërme.

Huamarrëse do të jetë SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut do të lëshojë garanci shtetërore.

Huaja mund të shfrytëzohet për financimin e dy komponentëve:

- Komponenti investues në vlerë prej afërsisht 70% të huasë, i cili përfshin shpenzimet për përvetësimin e mjeteve fisike/pajisjeve (siç janë makineritë, pajisjet, të mirat kapitale dhe pajisjet afariste për shfrytëzim produktiv, si dhe harduerët, softuerët dhe teknologjitë dixhitale) dhe
- Komponenti i kapitalit qarkullues prej afërsisht 30% të huasë, i cili përfshin shpenzimet për nevojat e kapitalit qarkullues.

Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе ја пласира оваа кредитна линија преку деловните банки, како посредници до крајните корисници. Крајни корисници се: малите и средни претпријатија (претпријатија со помалку од 250 вработени). Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе понуди поволна каматна стапка и соодветни рокови на отплата на деловните банки што ќе овозможи банките да ги пласираат средствата на крајните корисници со пониски маргини и каматни стапки, зависно од тоа дали заемите ќе бидат наменети за инвестиции или за задоволување на потребите за обртни средства.

Согласно Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.165/14 – пречистен текст и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и бр.151/2021) во име на Владата на Република Северна Македонија, министерот за финансии потпишува договор за издавање на гаранција кон странски заемодавач, како и договор за обезбедување на државна гаранција со субјектот во чие име е издадена, по претходно донесен закон за издавање на државна гаранција.

Во таа насока, услов за склучување на Рамковниот договор за заем и Договорот за гаранција е усвојување на Предлог на Закон за гаранција, од страна на Собранието и негово објавување во Службен весник на Република Северна Македонија.

Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Северна Македонија изготви Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка, кој го доставува до Собранието на Република Северна Македонија за усвојување.

SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup do ta plasojë këtë linjë kreditore përmes bankave afariste, si ndërmjetësues për shfrytëzuesit e fundit. Shfrytëzuesit e fundit janë: ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (ndërmarrjet me më pak se 250 të punësuar). SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup do të ofrojë normë të favorshme interesi dhe afate adekuate të shlyerjes për bankat afariste që do t’u mundësojë atyre t’i plasojnë mjetet te shfrytëzuesit e fundit me margjina të ulëta dhe norma interesi, varësisht nëse huatë do të jenë të destinuara për investime ose për plotësimin e nevojave për mjetet qarkulluese.

Në bazë të Ligjit të Borxhit Publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.165/14 – teksti i konsoliduar dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.98/19 dhe nr.151/2021) në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ministri i Financave nënshkruan Marrëveshje për emetimin e garancisë për huadhënësit e huaj, si dhe Marrëveshje për sigurimin e garancisë shtetërore me subjektin në emër të të cilit është emetuar sipas ligjit të miratuar paraprak për emetimin e garancisë shtetërore.

Në këtë drejtim, kusht për nënshkrimin e Marrëveshjes kornizë të huasë dhe Marrëveshjes të garanciasë është miratimi i Propozimligjit të Garancisë nga Kuvendi dhe publikimi i tij në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Duke marrë parasysh të lartpërmendurën, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgatiti Propozimligjin e Garancisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për huanë programuese të SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë të shkurtuar, të cilin e dorëzon në Kuvendi e Republikës së Maqedonisë së Veriut për miratim.

Основната цел е целосно задоволување на потребите на микро, малите и средните претпријатија, стимулирање на процесот на производство, обезбедување на ликвидност на претпријатијата, зачувување на постојните и отворање на нови работни места, како и задржување на конкурентната позиција на компаниите.

Основно начело на кое се заснова овој Предлог на Закон е обезбедување на финансиски средства за да се овозможи финансирање на микро, мали и средни претпријатија.

Во таа насока, ЦЕБ и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе склучат Рамковен договор за заем, во износ од 50.000.000 евра, додека Република Северна Македонија ќе ги гарантира обврските кон ЕИБ преку склучување на Договор за гаранција меѓу Министерството за финансии и ЦЕБ.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Република Северна Македонија го гарантира исполнувањето на обврските од Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во износ од 50.000.000 евра за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, доколку Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје не ги исполнува и сервисира обврските во рокови и услови предвидени во Рамковниот договор.

За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои произлегуваат од Рамковниот договор за заем и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе склучат посебен договор.

Заемот ќе се повлекува во најмалку две транши.

За секое повлекување на износот од заемот во транша Банката за развој при Советот на Европа ќе издаде Известување за повлекување, во кое ќе бидат утврдени конечните финансиски услови на траншата, меѓу кои се: износот на траншата, датумот на исплата, каматната стапка, рокот на отплата и останатите услови за повлекување на средствата.

Qëllimi kryesor është plotësimi i plotë i nevojave të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, stimulimi i procesit të prodhimit, sigurimi i likuiditetit të ndërmarrjeve, ruajtja e vendeve ekzistuese dhe krijimi i vendeve të reja të punës, si dhe ruajtja e pozicionit konkurrues të kompanive.

Parimi bazë mbi të cilin bazohet ky propozimligj është sigurimi i mjeteve financiare për të mundësuar financimin e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme.

Në këtë drejtim, BQE-ja dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" Shkup do të nënshkruajnë Marrëveshje kornizë për huanë, në vlerë prej 50.000.000 eurove, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut do t'i garantojë detyrimet ndaj BQE-së përmes nënshkrimit të Marrëveshjes së garancisë ndërmjet Ministrisë së Financave dhe BQE-së.

III. VLERËSIMI I PASOJAVE FINANCIARE TË PROPOZIMLIGJIT NDAJ BUXHETIT DHE MJETEVE TJERA FINANCIARE

Republika e Maqedonisë së Veriut garanton përmbushjen e detyrimeve nga Marrëveshja kornizë e huasë që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" Shkup për huanë programuese të SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" Shkup në vlerë prej 50.000.000 eurove për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, nëse SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" Shkup, nuk i përmbush dhe servison detyrimet në afatet dhe kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen kornizë.

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella që rezultojnë nga Marrëveshja kornizë e huasë dhe Marrëveshja e garancisë, Ministria e Financave dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" Shkup do të nënshkruajnë marrëveshje të veçantë.

Huaja do të tërhiqet të paktën në dy transhe.

Për çdo tërheqje të vlerës së huasë në transhe, Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës do të lëshojë Njoftim për tërheqjen, në të cilin do të përcaktohen kushtet financiare përfundimtare të transhesë, duke përfshirë: vlerën e transhesë, datën e pagesës, normën e interesit, afatin e shlyerjes dhe kushtet e tjera për tërheqjen e mjeteve.

Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја транша одделно во Известувањето за повлекување на траншата.

Рокот за отплата на секоја транша од заемот, освен на транша за обртни средства, нема да надмине осум години, со вклучен грејс период од една година.

Рокот за отплата на секоја транша за обртни средства нема да надмине три години, без вклучен грејс период.

Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша од заемот одделно во Известувањето за повлекување на траншата.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Финансиските средства потребни за спроведување на овој закон се образложени во Дел 3 на овој Предлог закон и во Образецот за проценка на фискалните импликации даден во прилог на овој материјал.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО РАМКОВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ БАНКАТА ЗА РАЗВОЈ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА И РАЗВОЈНАТА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ НА РАЗВОЈНАТА БАНКА НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АД СКОПЈЕ ЗА КРЕИРАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА ВО МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Со оглед на тоа што се исполнети случаите утврдени во член 170 алинеја 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, односно не е во прашање донесување на сложен и обемен закон, се предлага Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни

Afati i shlyerjes së huasë do të përcaktohet për çdo transhe veçmas në Njoftimin për tërheqjen e transhesë.

Afati i shlyerjes së çdo transheje të huasë, përveç transhesë së mjeteve qarkulluese, nuk do t'i kalojë tetë vjet, duke përfshirë periudhën grejs prej një viti.

Afati i shlyerjes së çdo transheje të mjeteve qarkulluese nuk do t'i kalojë tri vite, pa përfshirë periudhën grejs.

Norma e interesit do të përcaktohet për çdo transhe të huasë pjesërisht në Njoftimin për tërheqjen e transhesë.

IV. VLERËSIMI I MJETEVE FINANCIARE TË NEVOJSHME PËR ZBATIMIN E LIGJIT, MËNYRA E SIGURIMIT TË TYRE, TË DHËNA NËSE ZBATIMI I LIGJIT SHKAKTON DETYRIME MATERIALE PËR SUBJEKTE TË CAKTUARA:

Mjetet financiare të nevojshme për zbatimin e ligjit janë arsyetuar në Pjesën 3 të këtij propozimligji dhe në Formularin e vlerësimit të implikimeve fiskale të dhënë në shtojcë të këtij materiali.

V. PROCEDURA E SHKURTUAR PËR MIRATIMIN E LIGJIT TË GARANCISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NDAJ DETYRIMEVE SIPAS MARRËVESHJES KORINZË TË HUASË, E CILA DO TË NËNSHKRUHET NDËRMJET BANKËS ZHVILLIMORE TË KËSHILLIT TË EVROPËS DHE SHA "BANKA ZHVILLIMORE E MAQEDONISË SË VERIUT" – SHKUP, PËR HUANË PROGRAMUESE TË SHA "BANKA ZHVILLIMORE E MAQEDONISË SË VERIUT" – SHKUP, PËR KRIJIMIN E VENDEVE TË PUNËS NË NDËRMARRJET MIKRO DHE TË VOGLA DHE TË MESME, TË MAQEDONISË SË VERIUT

Duke marrë parasysh se janë përmbushur kushtet e përcaktuara në nenin 170 alineja 1 e Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, respektivisht se nuk kemi të bëjmë me ligj të ndërlikuar dhe vëllimor, propozojmë që Propozimligji i Garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" – Shkup, për huanë programuese të SHA "Banka

претпријатија во Северна Македонија, да се донесе по скратена постапка.

Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, të miratohet me procedurë të shkurtuar.

Предлог на закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија

Propozimligji i Garancisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për Huanë Programuese të SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për Krijimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme në Maqedoninë e Veriut

Член 1

Република Северна Македонија го гарантира исполнувањето на обврските од Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во износ од 50.000.000 евра за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, доколку Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје не ги исполнува и сервисира обврските во рокови и услови предвидени во Рамковниот договор.

Neni 1

Republika e Maqedonisë së Veriut garanton përmbushjen e detyrimeve nga Marrëveshja kornizë e huasë që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për Huanë programuese për SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup në vlerë prej 50.000.000 euro për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, në qoftë se SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup nuk i përmbush dhe i servison detyrimet brenda afateve dhe kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen kornizë.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија.

Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huasë nga neni 1 i këtij ligji përcaktohen me Marrëveshjen kornizë të huasë që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për Huanë programuese për SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për krijimin e vendeve të reja të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut.

Член 3

Сите финансиски обврски кои произлегуваат од Рамковниот договор за заем од членот 2 од овој закон ќе ги сервисира Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје.

Neni 3

Të gjitha detyrimet financiare që rezultojnë nga Marrëveshja kornizë për huanë nga neni 2 i këtij ligji do t'i servisojë SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup.

Член 4

Заемот од членот 1 од овој закон ќе се повлекува во најмалку две транши.

Neni 4

Huaja nga neni 1 i këtij ligji do të tërhiqet më së paku në dy transhe.

За секое повлекување на износот од заемот во транша, Банката за развој при Советот на Европа ќе издаде Известување за повлекување во кое ќе бидат утврдени конечните финансиски услови на траншата, меѓу кои се: износот на траншата, датумот на исплата, каматната стапка, рокот на

Për çdo tërheqje të vlerës së huasë në transhe, Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës do të lëshojë Njoftim të tërheqjes, në të cilin do të përcaktohen kushtet financiare përfundimtare të transhesë, duke përfshirë: vlerën e transhesë, datën e pagesës, normën e interesit, afatin e

отплата и останатите услови за повлекување на средствата.

Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја транша одделно во Известувањето за повлекување на траншата.

Рокот за отплата на секоја транша од заемот, освен на транша за обртни средства, нема да надмине осум години, со вклучен грејс период од една година.

Рокот за отплата на секоја транша за обртни средства нема да надмине три години, без вклучен грејс период.

Член 5

Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша од заемот одделно во Известувањето за повлекување на траншата.

Член 6

За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои произлегуваат од Рамковниот договор за заем и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе склучат посебен договор.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

shlyerjes dhe kushtet e tjera për tërheqjen e mjeteve.

Afati i shlyerjes së huasë do të përcaktohet për çdo transhe veçmas në Njoftimin për tërheqjen e transhesë.

Afati i shlyerjes për çdo transhe të huasë, përveç transhesë së mjeteve qarkulluese, nuk do t'i kalojë tetë vjet, duke përfshirë periudhën grejs prej një viti.

Afati i shlyerjes së çdo transheje të mjeteve qarkulluese nuk do t'i kalojë tri vite, pa përfshirë periudhën grejs.

Neni 5

Norma e interesit do të përcaktohet për çdo transhe të huasë veçmas në Njoftimin për tërheqjen e transhesë.

Neni 6

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella që rezultojnë nga Marrëveshja kornizë e huasë dhe Marrëveshja e garancisë, Ministria e Financave dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, do të nënshkruajnë marrëveshje të veçantë.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Со овој закон, Република Северна Македонија го гарантира исполнувањето на обврските од Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје, за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје во износ од 50.000.000 евра за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, доколку Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје не ги исполнува и сервисира обврските во рокови и услови предвидени во Рамковниот договор.

Сервисирањето на заемот ќе го врши Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје во рокови и услови предвидени во Рамковниот договор.

Заемот ќе се повлекува во најмалку две транши.

За секое повлекување на износот од заемот во транша Банката за развој при Советот на Европа ќе издаде Известување за повлекување, во кое ќе бидат утврдени конечните финансиски услови на траншата, меѓу кои се: износот на траншата, датумот на исплата, каматната стапка, рокот на отплата и останатите услови за повлекување на средствата.

Рокот за отплата на заемот ќе се одреди за секоја транша одделно во Известувањето за повлекување на траншата.

Рокот за отплата на секоја транша од заемот, освен на транша за обртни средства, нема да надмине осум години, со вклучен грејс период од една година.

Рокот за отплата на секоја транша за обртни средства нема да надмине три години, без вклучен грејс период.

Каматната стапка ќе се одредува за секоја транша од заемот одделно во Известувањето за повлекување на траншата.

За регулирање на меѓусебните права и обврски, кои произлегуваат од Рамковниот договор за заем и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе склучат посебен договор.

ARSYETIM I PROPOZIMLIGJIT

I. SHPJEGIM I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE TË PROPOZIMLIGJIT

Me këtë ligj, Republika e Maqedonisë së Veriut garanton përbushjen e detyrimeve nga Marrëveshja kornizë e huasë që do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, për huanë programuese SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, në vlerë prej 50.000.000 eurove për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, nëse SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, nuk i përbush dhe nuk i servison detyrimet e saj brenda afateve dhe kushteve të përcaktuara në Marrëveshjen kornizë.

Shlyerja e huasë do të realizohet nga SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, në kushtet dhe afatet e përcaktuara në Marrëveshjen kornizë.

Huaja do të tërhiqet së paku në dy transhe.

Për çdo tërheqje të vlerës nga huaja në transhe, Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës do të lëshojë Njoftim për tërheqje, në të cilin do të përcaktohen kushtet financiare përfundimtare të transhesë, duke përfshirë: vlerën e transhes, datën e pagesës, normën e interesit, afatin e shlyerjes dhe kushtet e tjera për tërheqjen e mjeteve.

Afati i shlyerjes së huasë do të përcaktohet për çdo transhe veçmas në Njoftimin për tërheqjen e transhesë.

Afati i shlyerjes për çdo transhe të huasë, përveç transhesë për mjetet qarkulluese nuk do t'i kalojë tetë vjet, pa përfshirë periudhën grejs pej një viti.

Afati i shlyerjes së çdo transheje të mjeteve qarkulluese nuk do t'i kalojë tri vite, pa përfshirë periudhën grejs.

Norma e interesit do të përcaktohet për çdo transhe të huasë veçmas në Njoftimin për tërheqjen e transhesë.

Për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella që rezultojnë nga Marrëveshja kornizë e huasë dhe Marrëveshja e garancisë, Ministria e Financave dhe SHA “Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut” – Shkup, do të nënshkruajnë Marrëveshje të veçantë.

Согласно Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.165/14 – пречистен текст и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и бр.151/2021) во име на Владата на Република Северна Македонија, министерот за финансии потпишува договор за издавање на гаранција кон странски заемодавач, како и договор за обезбедување на државна гаранција со субјектот во чие име е издадена, по претходно донесен закон за издавање на државна гаранција.

Имајќи го предвид наведеното, Владата на Република Северна Македонија изготви Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка, по скратена постапка, кој го доставува до Собранието на Република Северна Македонија за усвојување.

Поради итноста на склучувањето на Рамковниот договор за заем, овој закон треба да влезе во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Северна Македонија".

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби претставуваат генерален опис на финансиските услови под кои ќе биде склучен Финансискиот договор за финансирање на проектот.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Владата на Република Северна Македонија посветено работи на целосно задоволување на потребите на микро, малите и средните претпријатија, стимулирање на процесот на производство, обезбедување на ликвидност на претпријатијата, зачувување на постојните и отворање на нови работни места, како и задржување на конкурентната позиција на компаниите.

Во таа насока, програмскиот заем од ЦЕБ во износ од 50.000.000 евра, Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје ќе го пласира

Sipas Ligjit të Borxhit Publik ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 165/14 – teksti i konsoliduar dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 98/19 dhe nr. 151/2021) në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, ministri i Financave nënshkruan Marrëveshje për emetimin e garancisë për huadhënësin e huaj, si dhe Marrëveshje për sigurimin e garancisë shtetërore me subjektin në emër të të cilit është emetuar sipas ligjit të miratuar paraprak për emetimin e garancisë shtetërore.

Duke marrë parasysh të lartpërmedurën, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgatiti Propozimligjin e Garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë për Hua që do të nëshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" – Shkup, për huanë programuse SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" – Shkup, për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë të shkurtuar, e cila dorëzohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për miratim.

Për shkak të urgjencës për nënshkrimin e Marrëveshjes kornizë të huasë, ky ligj duhet të hyjë në fuqi në ditën e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

II. LIDHJA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRFSHIRA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Dispozitat e propozuara paraqesin përshkrim të përgjithshëm të kushteve financiare me të cilat do të nënshkruhet Marrëveshja financiare për financimin e projektit.

III. PËRFITIMET QË REZULTOJNË NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e përkushtuar për plotësimin e plotë të nevojave të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme, stimulimin e procesit të prodhimit, sigurimin e likuiditetit të ndërmarrjeve, ruajtjen e vendeve ekzistuese dhe hapjen e vendeve të reja të punës, si dhe ruajtjen e pozitës konkurruese të kompanive.

Në këtë drejtim, programi i huasë nga BQE-ja në vlerë prej 50.000.000 eurove përmes bankave afariste për shfrytëzuesit e fundit, gjegjësisht për

преку деловните банки до крајните корисници, односно до микро, малите и средните претпријатија со што ќе овозможи креирање на нови работни места.

Заемопримач ќе биде Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје, додека Република Северна Македонија ќе издаде државна гаранција.

ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, me ç'rast do të mundësohet krijimin e vendeve të reja të punës.

Huamarrës do të jetë SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" – Shkup, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut do të emetojë garanci shtetërore.



Влада на Република Северна Македонија
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut


ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА НА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ

FORMULAR PËR VLERËSIMIN E IMPLIKIMEVE FISKALE NË PROPOZIMIN E DISPOZITAVE DHE AKTEVE TË
PËRGJITHSHME TË PARASHTRUARA NË QEVERINË E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR
MIRATIMIN E TYRE

1. Назив на предлогот: / Titulli i propozimit:	2. Министерство / орган на државна управа: Ministria / organi i administratës shtetërore:
<p>Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка /</p> <p>Propozimligji i Garancisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për Huanë Programuese të SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për Krijimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë të shkurtuar.</p>	<p>Министерство за финансии / Ministria e Financave</p>
3. Цел на предлогот: / Qëllimi i propozimit:	4. Вид на предлог: / Lloji i propozimit:
<p>Обезбедување на финансиски средства за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија /</p> <p>Sigurimi i mjeteve financiare për huanë programuse të SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedoninë e Veriut.</p>	<p>Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка /</p> <p>Propozimligji i Garancisë i Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për Huanë Programuese të SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup.</p>

		për Krijimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë të shkurtuar.			
5. Контакт лице и звање: / Personi për kontakt dhe titulli:		6. Контакт тел./факс или е-пошта: Kontakt tel./faks ose e-posta			
Сузана Пенева, државен советник/ Suzana Peneva, këshilltare shtetërore		Тел. / Tel. 3255-373 suzana.stoimceva@finance.gov.mk			
7. Активност: / Aktivitete:					
8. Вид на барање: / Lloji i kërkesës:					
<input type="checkbox"/> Регулатива во врска со ЕУ / Rregullativa në lidhje me BE		<input type="checkbox"/> Нова програма Program i ri		<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми Rishpërndarja (e mjeteve) midis dy programeve	
<input type="checkbox"/> Друга нова регулатива / Rregullativë tjetër e re		<input type="checkbox"/> Зголемување / намалување на постоечка програма Zmadhimi / zvogëlimi i programit ekzistues		<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми / Bashkimi i dy ose më shumë programeve	
9. Цел на барањето / предложената активност: / Qëllimi i kërkesës / aktivitetit të propozuar:					
<p>По усвојување на Предлог на Закон за гаранција на Република Северна Македонија на обврските по Рамковниот договор за заем кој ќе се склучи меѓу Банката за развој при Советот на Европа и Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија, по скратена постапка, а со цел обезбедување на средства за финансирање на овој проект, ќе се пристапи кон потпишување на Рамковниот договор за заем и Договорот за гаранција за овој проект. /</p> <p>Pa miratimit të Propozimligjit të Garancisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për Detyrimet sipas Marrëveshjes Kornizë të Huasë, e cila do të nënshkruhet ndërmjet Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për Huanë Programuese të SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për Krijimin e Vendeve të Punës në Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme në Maqedoninë e Veriut, me procedurë të shkurtuar dhe me qëllim të sigurimit të mjeteve për financimin e projektit, do të nënshkruhet Marrëveshja kornizë e huasë dhe Marrëveshja e garancisë për këtë projekt.</p>					
10. Врска со владината програма: / Lidhja me programin e qeverisë:					
11. Фискални импликации: / Implikime fiskale		(и/јади денари) / (miljера денарë)			
Implikime fiskale:		Тековна год. Viti aktual	Втора год. Viti i dytë	Трета год. Viti i tretë	Четврта год. Viti i katër
А. Вкупни трошоци за предлогот / Shpenzimet e përgjithshme për propozimin					
Плати / Rrogat					
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet					
Капитал / Kapitali					
Трансфери / Transferta					
Вкупно / Gjithsej					
В. Одобрени средства за предлогот / Mjetet e miratuara për propozimin					
Плати / Rrogat					
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet					
Капитал / Kapitali					
Трансфери / Transferta					
Вкупно / Gjithsej					
С. Промена (разлика) од одобрените средства (B-A) /					

<p>Ndryshimi (diferenca) nga mjetet e miratuara (B-A) Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transferta Вкупно / Gjithsej</p>				
<p>D. Распожливи средства од прелевање (од други активности или програми во органот) / Мжете në dispozicion nga të hyrat (nga aktivitetet tjera ose програмet në organ) Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transferta Вкупно / Gjithsej</p>				
<p>E. Нето импликаци на средствата на органот (C-D) / Implikimet neto të mjeteve të organit (C-D) Плати / Rrogat Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet Капитал / Kapitali Трансфери / Transferta Вкупно / Gjithsej</p>				
<p>F. Зголемување / намалување на приходите / Zmadhimi / zvogëlimi i të hyrave</p>				
<p>G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците Burime shtesë të financimit ose ndarja e shpenzimeve Извор: / Burimi: Заем од Банката за развој при Совет на Европа /</p>				
<p>12. Нето зголемување / намалување на бројот на вработени во врска со предлогот: / Zmadhimi / zvogëlimi neto i numrit të të punësuarve në lidhje me propozimin</p>				
<p>13. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г) Çfarë garancione, hua dhe obligime të vërteta ose të mundshme do të dalin për Qeverinë (të cilat janë të paraqitura në pikën 11 А deri të 11 Г)</p>	<p>Банката за развој при Совет на Европа одобрувањето на заемот го условува со давање на гаранција од страна на Република Северна Македонија. Република Северна Македонија го гарантира намиравањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Рамковниот договор за заем за финансирање на програмски заем на Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје за креирање на работни места во микро, мали и средни претпријатија во Северна Македонија во износ од 50.000.000 евра, во рокови и услови предвидени во Рамковниот договор за заем, доколку Развојната банка на Северна Македонија АД Скопје не ги исполнува и сервисира обврските од Рамковниот договор за заем. / Banka Zhvillimore e Këshillit të Evropës e kushtëzoi aprovimin e huasë me emetimin e garancisë nga Republika e Maqedonisë së Veriut. Republika e Maqedonisë së Veriut garanton shlyerjen e detyrimeve dhe përmbushjen e dispozitave të Marrëveshjes kornizë për huanë programuese të SHA "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" - Shkup, për krijimin e vendeve të punës në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme në Maqedonia e Veriut në vlerë prej 50.000.000 eurove, brenda afateve dhe kushteve të përcaktuara në Marrëveshjen kornizë</p>			

	të huasë, nëse "Banka Zhvillimore e Maqedonisë së Veriut" Shkup, nuk i përmbush dhe nuk i servison detyrimet brenda afateve dhe kushtet e përcaktuara në Marrëveshjen kornizë të huasë.
14. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или надвор од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, да се даде образложение / Nëse kjo paraqet kërkesë për mjete plotësuese në vitin fiskal vijues ose jashtë ciklit normal të përgatitjes së buxhetit, të jepet arsyezim	
15. Дата на завршување на проценката Data e mbarimit të vlerësimit	
16. Дата на поднесување на analizata до Министерството за финансии за добивање мислење Data e dërgimit të analizës drejtuar Ministrisë së Financave për mendim	
17. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии / Data e marrjes së përgjigjes nga Ministria e Financave	
18. Измени побарани од Министерството за финансии Ndryshime të kërkuara nga Ministria e Financave	
19. Одговор на министерството-предлагач: Përgjigje nga ministria-propozues:	
20. Одговор од Министерството за финансии: Përgjigje nga Ministria e Financave:	
21. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог A është dhënë në shtojcë mendimi i Ministrisë së Financave	
22. Одобрено/ Miratuar / Дара / Data:	
_____ Потпис на Државен Секретар или Директор на Орган/ Nënshkrimi i Sekretarit Shtetëror ose i Drejtorit të Organit	_____ Ден / месец / год. Dita / muaji / viti
 _____ Потпис на Министерот Nënshkrimi i Ministrit Dr. Fatmir Besimi	_____ Ден / месец / год. Dita / muaji / viti

*Материјалот не предизвикува фискални импликации.
*Materiali nuk shkakton implikime fiskale

Изработил:/Përgatiti: Јасемин Хајро/Ана Димитриевска
Проверил:/Verifikoi: м-р Ленче Божиновска/Драгана Филиповска
Согласен:/Pajtohet: м-р Андрија Алексовски/Кристина Павловска
Одобрил:/Miratoi: Сузана Пенева
Превел/Përktheu: Mirinda Osmani
Контролирал превод/Kontrolloi përkthimin: Adriana Fejzullahu